



РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ПРОПОЗИЦИИ

ПРВА МАШКА РАКОМЕТНА ЛИГА

ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2020/2021

Врз основа на член 34 од Статутот на Ракометната Федерација на Македонија, по предлог на Комесарот за натпревари, Управниот Одбор на ден 31.08.2020 година ги донесе следните:

ПРОПОЗИЦИИ
ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ПРВА МАШКА РАКОМЕТНА ЛИГА
ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА СЕЗОНА 2020/2021

Член 1

Со овие Пропозиции се утврдува начинот и условите на натпреварувањето во Прва машка ракометна лига за натпреварувачка сезона 2020/2021 година.

Член 2

Во системот на натпревари во Прва машка лига учествуваат 16 (шеснаесет) екипи поделени во две групи А и Б кои ќе бројат по 8 осум екипи. Клубовите учесници во Првата машка ракометна лига задолжително учествуваат во КУП натпреварувањето 2020/2021 и Супер Куп.

Член 3

Учесници во Прва машка ракометна лига во натпреварувачка сезона 2020/2021 се следните ракометни клубови.

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. РК Аеродром | 9. РК Металург-РА |
| 2. РК Вардар Неготино | 10. МРК Куманово |
| 3. РК Партизан 2016 | 11. ГРК Борец |
| 4. РК Јехона | 12. РК Кичево 2020 |
| 5. РК Преспа | 13. РК Скопје 2020 |
| 6. РК Риниа-М | 14. РК Шампион |
| 7. РК Македонија Ѓорче Петров | 15. РК Драчево |
| 8. РК Текстилец | 16. РК Делчево |

Член 4

Екипите ќе бидат поделени во пет шешири по претходна согласност од сите клубови учесници во првата Машка лига за натпреварувачка сезона 2020/2021:

Шешир 1

РК Металург-РА / РК Аеродром

Шешир 2

РК Македонија Ѓ.П. / РК Риниа-М

Шешир 3

РК Скопје 2020 / РК Шампион / РК Драчево

Шешир 4

ГРК Борец /РК Јехона /РК Кичево 2020/ РК Преспа 2015

Шешир 5

РК Вардар Неготино /РК Делчево-Вардар /МРК Куманово/РК Партизан 2016/ РК Текстилец

Во група А ќе бидат екипите од Шешир 4, една екипа од Шешир 1, една екипа од Шешир 2 и две екипи од Шешир 3.

Во група Б ќе бидат екипите од Шешир 5, една екипа од Шешир 1, една екипа од Шешир 2 и една екипа од Шешир 3.

Системот на натпреварување во секоја група ќе се одигрува по еднокружен бод систем (домаќин-гостин) 2x7 кола вкупно 14 кола.

По завршување на регуларниот дел од првенството се формираат плеј офф и плеј аут групи составени од 8 екипи. Екипите од 1-4 место од група А и група Б ќе ја формираат плеј офф групата од 8 екипи. Натпреварувањето го започнуваат со 0 бодови . Системот на натпреварување во плеј офф групата ќе се одигрува по еднокружен бод систем (дома-гости) 2x7 кола вкупно 14 кола.

Екипите од 5-8 место од група А и група Б ќе ја формираат плеј аут групата од 8 екипи. Натпреварувањето го започнуваат со 0 бодови. Системот на натпреварување во плеј аут групата ќе се одигрува по еднокружен бод систем (дома-гости) 2x7 кола вкупно 14 кола.

Победникот во Првата Машка Лига ќе игра еден бараж натпревар со второпласираната екипа во плеј аутот во Супер Машка Лига 2020/2021, местото за одигрување на тој натпревар го одредува Комесарот за натпревари. Победникот од овој натпревар ќе

обезбеди учество во Супер Машка Лига во натпреварувачка сезона 2021/2022 која ќе брои вкупно 10 екипи.

Распоредот за одигрување на ракометните натпревари во лигите го одредува Комесарот за натпревари, врз основа на извлечените натпреварувачки броеви по Бергеровиот систем на екипите прикажани во член 3 од овие пропозиции.

Член 5

Сите натпреварите во Прва машка ракометна лига се играат по Меѓународни правила на ракометната игра, нормативните акти на РФМ и позитивните законски прописи.

Член 6

Согласно заклучокот на конференција на клубови одржана на ден 29.06.2016 година, во сезоната 2020/2021, бројот на странски ракометари на натпревар на домашно првенство може да изнесува вкупно 8 (осум) ракометари од листата 16 (шестнаесет).

1. Квота А: Максимум 3(три) странски ракометари по произволен избор на клубовите;
2. Квота Б: Останатиот број до максимуму 8 (осум) странски ракометари задолжително да ги исполнува следниве критериуми:

- Да се репрезентативци на земја која е рангирана меѓу ТОП 15 земји според последната официјална ЕХФ ранг листа за машки репрезентации;
- Да имаат минимум 10 настапи за А репрезентација на својата земја во последните 5 години;

Клубовите имаат право, сите 8 (осум) странски ракометари да ги ангажираат според спецификациите од (Квотата Б), но немаат право да ангажираат повеќе од 3 (три) ракометари по избор (Квота А).

Член 7

Со лигата непосредно раководи Комесарот за натпревари slaverfm@gmail.com nikolovslave@yahoo.com) тел: 071-350108 како и органи на УО на РФМ со седиште во Скопје во просториите на Ракометната Федерација на Македонија,

1. Адреса бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 15 Скопје,
2. тел. 02/2464-444, 02/2464 - 000 ; факс 02/2401- 773 ,
3. e-mail : rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk и
4. веб страна : www.macedoniahandball.com.mk)
5. Трансакциска сметка: 270050873250193
ЕДБ 4030995161002
Депонент: ХалкБанка АД Скопје

Комесарот за натпревари во својот делокруг на функционирање задолжително објавува билтени кој се објавуваат на интернет страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk и истиот се доставува во електронска форма до клубовите.

Сите одиграни натпревари Комесарот за натпревари ги регистрира во рок од осум (8) дена освен за натпреварите за кои е потребно дополнително утвдување на фактичка состојба односно евидентирање материјални докази кои произлегуваат од службената документација (записник од одиграниот натпревар, посебен извештај од судиите, делегат - контролор, контролор набљудувач, дополнително барање од страна на Комесарот за натпревари, ЦД, УСБ, пријава на службени лица по службена должност, изјава на службените лица на клубовите и друго) за конкретизирање на правна рамка.

Член 8

Бодовите за одиграниот натпревар се добиваат на следниот начин:

- а) ПОБЕДА 3 БОДА**
- б) НЕРЕШЕНО 1 БОД**
- в) ИЗГУБЕН НАТПРЕВАР 0 БОД**

Конечниот пласман на екипите за сезона 2020/2021 се прави по завршувањето на плеј оф и плеј аут натпреварите. Екипите на табелата го заземаат редоследот врз база на збирот на освоени бодови. Доколку две или повеќе екипи имаат освоено ист број на бодови, се вреднува следниот систем на одредување на пласманот на табелата:

1. Во случај да 2 (две) екипи имаат ист број на бодови во конечната табела, пласманот се одредува на следниот начин:
 - Подобро пласирана ќе биде екипата што има освоено повеќе бодови во меѓусебните натпревари.
 - Доколку во меѓусебните натпревари имаат освоено ист број на бодови, тогаш подобро пласирана е екипата што има подобра гол-разлика во меѓусебните натпревари.
 - Доколку во меѓусебните натпревари гол-разликата е иста, во тој случај подобро пласирана екипа ќе биде екипата што на гости има постигнато повеќе голови.
 - Доколку во меѓусебните натпревари екипите имаат ист број на победи, со идентичен резултат (иста гол-разлика, исто постигнати голови дома и во гости), во тој случај екипите го делат местото. Ако е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак или за учество во купот на Република Северна Македонија, кој ќе игра плеј оф, Комесарот за натпревари закажува одигрување на еден натпревар на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност со екипите.

- Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрување го одредува комесарот за натпревари. Трошоците за овој натпревар ги снесат екипите учеснички рамноправно.

2. Во случај да 3 (три) или повеќе екипи имаат ист број на бодови во конечната табела, се прави **МИНИ ТАБЕЛА** на екипите со ист број на бодови а пласманот се одредува на следниот начин:

- Подобро пласирана ќе биде екипата што има освоено повеќе бодови во меѓусебните натпревари.
- Доколку во меѓусебните натпревари имаат освоено ист број на бодови, тогаш подобро пласирана е екипата што има подобра гол-разлика во меѓусебните натпревари.
- Доколку екипите имаат иста гол-разлика, подобро пласирана е екипата што има постигнато повеќе голови во меѓусебните натпревари.
- Во случај да екипите во меѓусебните дуели имаат ист број на бодови, иста гол разлика, ист број постигнати голови, во тој случај го делат местото. Ако е во прашање место на табелата кое одлучува кој ќе биде првак или за учество на купот на Република Северна Македонија, кој ќе игра плеј оф, Комесарот за натпревари закажува одигрување на **МИНИ ТУРНИР** (екипите ќе играат по еден натпревар меѓу себе) на неутрален терен. Местото на одигрување се одредува во согласност со екипите.

Доколку екипите не постигнат согласност местото за одигрување го одредува комесарот за натпревари. Трошоците за овие натпревари ги снесат екипите учеснички рамноправно.

Ако една екипа во текот на првенството од било кои причини се откаже или е исклучена од натамошното натпреварување нејзините резултати постигнати во натпреварувањето се:

- бришат ако екипата одиграла помалку од 51 % од натпреварите ;
- регистрираат со службен резултат 10:0 (-1) бод по натпревар.

Член 9

Сите натпревари во сениорските лиги се играат во сабота/недела во период од 12:00 до 20:00 часот и среда/четврток со почеток од 16:00 до 20:00 часот (со исклучок во договор на екипите денот и сатницата за натпреварот може да се промени).

Организатор на натпреварот и домаќин е клубот кој е во официјалниот распоред на натпреварите прво назначен од Комесарот за натпревари.

Во интерес на регуларноста на одвивањето на завршниот дел на првенството, Комесарот за натпревари може да одлучи во последните 3 (три) кола од првенството одредени натпревари да се играат во ист ден и ист термин.

Комесарот за натпревари е должен да закаже одигрување во исто време само одделни натпревари кои одлучуваат за пласманот на табелата.

Во исклучителни случаи во последните две кола Комесарот за натпревари може да го одложи целото коло на лигите, доколку тоа го бараат општите интереси на ракометниот спорт.

Комесарот за натпревари по свое видување може поедини натпревари да ги утврди како натпревари од висок ризик.

Член 10

Комесарот за натпревари може да одложи или презакаже одредени натпревари или цело коло во следните случаи:

- доколку играчи од една од екипите настапуваат во државни репрезентации предвидени со календар на ЕХФ/ИХФ или на меѓународни натпревари со репрезентацијата
- епидемија/пандемија, согласно позитивните законски прописи;
- виша сила, согласно позитивните законски прописи;
- забрана од страна на Здравствената установа или надлежниот орган на локалната самоуправа за напуштање на населено место;
- писмено барање и договор на двете екипи со образложение за причините на одлагањето. Оправданоста на образложението го цени Комесарот за натпревари и по истото донесува одлука, истиот мора да се одигра најдоцна седум дена од претходно предвидениот термин (со исклучок на натпревар кој е закажан со ТВ пренос).

Еднаш одложен натпревар на овој начин клубовите немаат право на повторно барање за одлагање на истиот.

Поместувањето на утврдениот термин за играње (од сабота во недела, среда во четврток или обратно), клубот домаќин може да го измени со известување на противничката екипа, службените лица и Комесарот за натпревари најдоцна 72 часа пред одигрување на натпреварот (исклучок е договорен ТВ пренос).

Секоја екипа која сака да игра меѓународен пријателски натпревар мора истиот да биде пријавен во РФМ и до Комесарот за натпревари.

Екипа која ќе се откаже во текот на натпреварувањето во системот на натпревари, нема право да пријави екипа во времетраење од три натпреварувачки сезона, а овластеното лице на екипата (клубот) ќе има забрана на вршење сите функции во ракометниот спорт. Екипата која ќе се откаже во текот на натпреварувачката сезона, следната натпреварувачка сезона може да пријави екипа за натпреварување единствено ако уплати 100.000,00 денари на сметка за развој на младински ракомет.

Член 11

Во натпреварувачка сезона 2020/2021 година ЗАДОЛЖИТЕЛНО за сите натпреварите од Првата Машка Лига ќе се води електронски записник.

Натпреварите ЗАДОЛЖИТЕЛНО се снимаат со камера. Без камера натпреварот нема да започне.

Член 12

На натпреварите во натпреварувачката сезона 2020/2021 год. право на настап имаат сите правилно регистрирани и лиценцирани ракометари и тоа во есенскиот дел родени 2004 година и постари, а пролетниот дел 2005 година и постари.

Во општините во кои нема специјалист по спортска медицина, здравствената контрола на спортистите ќе ја врши лекар-специјалист по општа медицина или специјалист по внатрешни болести, внесен и заверен во натпреварувачката книшка (во систем за лиценцирање на играчи) и не смее да биде постар од шест месеци од денот кога е извршено лиценцирањето на ракометарот.

Ракометар без редовно извршен и заверен лекарски преглед или преглед постар од 6 месеци нема да биде внесен во списокот (во системот) на играчи кои имаат право на настап во системот.

Право на настап можат да имаат и помлади ракометари кои покрај редовниот лекарски (во ставот 1 од овој член) преглед мора да имаат извршено и систематски специјалистички преглед и истите мора да бидат приложени во Ракометна федерација на Македонија при внесување во системот.

Во натпреварувачката сезона 2020/2021, секоја екипа има право да пријави листа со максимум 35 играчи со валиден лекарски преглед со цел да добијат лиценца и да бидат внесени во системот на играчи.

Листите заедно со лекарскиот преглед треба да се достават најдоцна 14 дена пред почетокот на есенскиот дел и 14 дена пред почетокот на пролетниот дел на натпреварувањето - Плеј Офф и Плеј Аут.

Играчите кои ќе бидат уредно внесени во системот, на екипите им се дава заверен список со играчи кои имаат право на настап. Играч кој не е на листата и не е внесен во системот, НЕМА ПРАВО НА НАСТАП. Ако се утврди дека на натпревар настапил играч кој не е во системот, играч кој немал право на настап или настапил под друго име натпреварот се регистрира со службен резултат 10:0 и се одзема еден (-1) бод од бодовното салдо на екипата за која настапил и парична казна според ДП.

Екипа што има пријавено помал број од 35 играчи, во текот на преодниот рок може списокот да го надополни до 35 играчи. Екипа која веќе има пријавено листа со 35 играчи и во преодниот рок ангажира нов играч, има право на замена на играч од постојната листа.

По завршувањето на летниот преоден рок од 01.07. - 01.09 и зимскиот преоден рок 01.01. - 28.02 клубовите немаат право на замена или пријавување на играчи, освен за интернационални трансфери или прва регистрација на нов играч во системот на натпреварувања до 35 играчи во списокот на играчи.

Ракометар кој настапил за младинска, кадетска или пионерска екипа нема право на настап за сениорската екипа ако натпреварот се игра во ист ден. Доколку еден ракометар настапи за младинската, кадетската или пионерската екипа натпреварите од младинските категории се регистрираат со службен резултат 10 : 0 , -1 бод и парична казна според Член 10 од ДП., овластеното лице се казнува според Член 15 од ДП.

Ракометар кој е лиценциран и како службено лице (А, Б, Ц, Д) има единствен број на лиценца.

На ист натпревар ракометар не може да биде внесен во записникот како играч и како службено лице.

На натпреварите во лигата службените претставници на екипите задолжително еден час пред почетокот на натпреварот на делегатот - контролор му ја доставуваат листата со заокружени максимум 16 играчи и 4 службени лица од кои 1 мора да има тренерска лиценца (авторизирана/издадена лиценца со 3 категорија од страна на Здружение на ракометни тренери на Македонија согласно РИНК конвенцијата на ЕХФ).

Делегатот контролор има право да бара документ за идентификација на одреден играч ако постои сомневање за нивниот идентитет. Службените претставници на клубовите мора да бидат лиценцирани за тековната натпреварувачка сезона и да ја поседуваат легитимацијата.

Во спротивно не можат да бидат внесени во системот, односно не можат да бидат внесени во записникот и да седат на клупата за резервни играчи. На клупата за резервни играчи можат да седат максимум четири претставници и тоа само по еден претставник со лиценца А, Б, Ц, Д.

Член 13

На одиграниот натпревар клубот има право на жалба по одигран натпревар која се најавува исклучиво преку овластен претставник од клубот. Најавувањето на жалбата се врши во службениот записник по завршувањето на натпреварот најдоцна 30 минути по одиграниот натпревар.

Во неа мора да се наведат кратко мотивите на жалбата, а во рок од 48 часа во писмена форма преку е-маил: rfm.prvenstvo@macedoniahandball.com.mk nikolovslave@yahoo.com, и metalarikm@gmail.com детално да ја образложат жалбата.

Судиите и контролорот/делегат мора да го дадат своето мислење во писмена форма (на истите е-маил адреси) со наводите во најавената жалба.

ЦД-то или УСБ-то од натпреварот се зема како доказен материјал за решавање на жалбата. Комесарот за натпревари снимката ќе ја гледа само во случај жалбата да се разгледува.

Писмено образложение на поднесената жалба од клубот кој се жали и уплатата во износ од 10.000,00 денари мора да се достави до Комесарот за натпревари најдоцна 48 часа по одигрување на натпреварот.

Жалбата мора исклучиво да ги содржи елементите кои се наведени во службениот записник по завршување на натпреварот, зашто се останато нема да биде предмет на жалбата и разгледување.

Жигот на поштата од препорачаната пратка се зема како доказ за оцена на благовременоста на испратената жалба. За ненавремено доставување на писменото образложение или уплатата за најавената жалба, истата не се разгледува.

Жалителот може да се откаже од жалбата се до нејзиното донесување, односно се до донесувањето на одлука по неа и тоа со писмено образложение. Во тој случај уплатата се враќа.

Во колку е најавена жалба за натпреварот со писмено образложение дека е направена материјална повреда на правилата на ракометната игра, по истата толкување дава Комесарот за натпревари, а решава Дисциплинската комисија на РФМ.

Постапката за најавување на жалбата по основ материјална повреда на ракометната игра е иста во однос на предвидената такса и рокот на доставување.

Одлуката на Дисциплинската комисија се објавува во билтенот кој што се објавува на WEB страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk и истото се доставува по електронска пошта до клубовите што се смета дека датумот и времето на објавување е датум на предавање на решението до странките во жалбената постапка (билтенот).

Член 14

За спроведување на Пропозициите важат и одредбите односно актите на Регистрациониот правилник, Дисциплинскиот правилник, Правилата на ракометната игра, Правилник за организација и спроведување на ракометни натпревари, Нормативните акти на РФМ, Законот за спорт и позитивните законски прописи.

Ракометна Федерација на Македонија

Комесар за натпревари

Славе Николов